

"БАСКЕРФЕСТ СКОПЈЕ 2007"

Култура

Манифестацијата ја организира Здружението на граѓани "Уан веј", под покровителство на Град Скопје.

Сто триесет и шест интернационални артисти од 22 земји и 38 македонски артисти, акробати, жонглери и забавувачи од петокот (25 мај) и наредните денови ги забавуваат минувачите на Плоштадот "Македонија" и на други локации.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



УЛИЧНА ЗАБАВА ЗА ЦЕЛО СЕМЕЈСТВО

Жонглери, акробати, магионичари, музичари од повеќе земји и македонски забавувачи го означила почетокот на вториот Интернационален фестивал на улични артисти и музичари, "Баскерфест Скопје 2007", кој до 3 јуни ќе се одржува низ повеќе локации во Скопје.

Публиката може да ужива во точките на игра со оган, музика, разни танци, интересни клоновни и подвижни статуи кои беа и се облечени во впечатливи костими. Со помош на вештината на некои од најдобрите улични артисти и музичари од светот, а истовремено и со артисти и музичари од Македонија, Фестивалот нуди многу улична забава каде гледачите можат да бидат активни како и артистите.

Фестивалот се одржува на пет локации во Скопје - Плоштад "Македонија", улица "Македонија", кејот на реката Вардар, хотел "Водно" и Стара чаршија. Локацијата "Скопско Гарден", која се смета за баскерска кука, е кејот на реката Вардар, под Камениот мост. Тука се поставени две бини, на кои секоја вечер свират различни бендови, кои со својата програма се дел од "Баскерфест". Музичка градина е лоцирана на Водно, на едната бина поставена кај хотел "Водно", на која ротираат музички бендови и артисти, а на другата има поинаков ДЈ, во зависност од вечерта.

Со добрата репутација кај населението, не само во Скопје туку и во целата земја, и новитетите кои се воведоа, организацијата на "Баскерфест" се надева на поголем интерес кај посетителите на настанот.


Како што информираше продуцентот на "Баскерфест", Пана Темов, новина е Пив-

ската градина, поставена на кејот на Вардар, каде што посетителите ќе ги забавуваат 25 бенда на две бини.

Втор новитет е тоа што младите ќе се забавуваат на полноќни журки на Водно, кои секоја вечер ќе се одржуваат кај хотелот "Водно", од 23 часот до 4 часот изутрина.

Освен на плоштадот, уличните забавувачи ќе ги изведуваат своите точки на улицата "Македонија" и на паркингот кај трговскиот центар "Рамстор".

Оваа година новитет е и гласањето за најдобри артисти, за кои гледачите ќе можат да гласаат преку СМС пораки на компани-



јата Т-Мобиле. Победникот на "Баскерфест" избран со гласањето на гледачите, ќе биде поканет да учествува наредната година и добива наградно гостување на пријателскиот фестивал во Дубаи.